



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракорисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен Весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат

СКОПЈЕ

Четврток, 3 август 1950 година
Бр. 22

Год. VI

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 дин.

151

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Законот за добро-
волните противопожарни друштва пропишувам:

ТИПСКИ ПРАВИЛА ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ДРУШТВА

I
ИМЕ, СЕДИШТЕ, ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖ-
НОСТ И ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО

Член 1

Името на друштвото е: Доброволно противопожар-
но друштво во _____

Член 2

Седиштето на друштвото е во _____
_____околија, Народна Република Македонија.

Член 3

Дејноста на друштвото се простира на подрачјето
на Месниот народен одбор на село (селата) _____
(или: Градскиот народен одбор на град _____
или Народниот одбор на _____ реон на град _____).

Член 4

Печатот на друштвото е округол облик, со преч-
ник 30 м.м. Во концентричен круг паралелно со работ
на печатот се испишува називот: Доброволно проти-
вопожарно друштво во _____,
а во средината на кругот се наоѓа прописаниот проти-
вопожарен знак.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДРУШТВОТО

Член 5

Доброволното противопожарно друштво е добро-
волна организација на најсвесните граѓани за несебич-
но и самопрегорно служење на интересите на народ-
ната заедница со цел:

1. — заштита и одбрана од пожар на општонарод-
ниот, задружниот и приватниот имот и животите на
граѓаните;

2. — пропагирање и популаризирање на идејата
и целите на доброволното противопожарно дело кај
најшироките народни маси преку предавања, печат и
сите останати облици на агитација заради јакнење и
омасовување на друштвото; и

3. — да во духот на тековните на Народно-осло-
бодителната борба развива и негува братството и един-
ството на нашите народи, помага и обезбедува изград-
бата на земјата во духот на социјализмот и развива и
негува љубов спрема Федеративна Народна Ре-
публика Југославија.

Член 6

Задачите на доброволното противопожарно друш-
тво се:

1. — да организира противопожарна единица за
непосредно извршување задачите на друштвото;

2. — да превзема противопожарни мерки и непо-
средно да учествува во акциите за гасење на пожар;

3. — да превзема потребни мерки и непосредно
да учествува во акциите за спасување при природни
непогоди и други несреќи;

4. — да создава и стручно оспособува проти-
вопожарни кадрови во соработка со противопожарната
народна милиција и другите државни органи, установи
и организации, преку противопожарни курсеви, пре-
давања и т. н.

5. — да соработува со надлежните органи на
противопожарната народна милиција во организирање-
то на превентивни противопожарни мерки на своето
подрачје;

6. — да одржува тесна соработка со органите на
државната управа давајќи им потребната помош од де-
локругот на својата надлежност;

7. — да координира работата со повисоките до-
броволни противопожарни органи и да ги извршува
нивните напатствија; и

8. — да работи на културното и просветното из-
дигнување како на своите членови, така и на остана-
лите граѓани од своето подрачје во соработка со дру-
гите друштвени организации.

ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Член 7

Органи на друштвото се:

А) собрание;

Б) управен одбор; и

В) надзорен одбор

А. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИТЕ ДОЛ- ЖНОСТИ

Член 8

Собранието е највисок орган на друштвото.

Собранието е јавно и може да биде редовно или
вонредно.

Редовното собрание се одржува секоја година во
месец јануари, а вонредното кога за тоа се укаже по-
треба.

Редовното и вонредното собрание ги свикува уп-
равниот одбор со назначување на дневниот ред.

Местото и времето за одржување на собранието
мораат најмалку 8 дена понапред да се објават на уо-
бичаен начин.

До колку управниот одбор не го свика редовното собрание во одредениот срок, истото ќе го свика надлежниот околински сојуз на доброволните противопожарни друштва односно Сојузот на доброволните противопожарни друштва на НРМ.

Член 9

Вонредно собрание мора да се свика:

- 1.— по заклучок на управниот одбор;
- 2.— на писмено барање на надзорниот одбор;
- 3.— на писмено барање од мнозинството на извршителните членови;
- 4.— на барање од надлежниот државен орган; и
- 5.— на барање од повисокиот доброволен противопожарен орган.

Барањето за свикнување на вонредно собрание се врши писмено со означување на предметот кој ќе се расправува.

Управниот одбор мора да го свика вонредното собрание најдалеку во срок од 15 дена од денот на применото барање.

Член 10

За одржување на собранието потребно е присуство на мнозинството од извршителните членови на друштвото. Ако истото во закажаното време не може да се одржи поради недостаточен број на присатни, тогаш се одлага:

- а) редовното собрание за 7 дена, во истото време и на истото место,
- б) вонредното собрание за еден саат.

Собранието повеќе не може да се одлага и ќе се одржи без оглед на бројот на присатните членови.

Заклучоци на собранието се донесуваат со апсолутно мнозинство на гласовите.

Член 11

Со собранијата раководи работно претседателство кое се состои од три члена. Работното претседателство избира помеѓу себе претседател и секретар.

Работното претседателство и два оверувача на записникот ги избира собранието.

Член 12

Собранието во својата надлежност:

- 1.— избира работно претседателство на собранието и два оверувача на записникот,
- 2.— решава за дневниот ред на собранието;
- 3.— дава предлог за измена или дополнување на друштвените правила до надлежниот противопожарен сојуз;
- 4.— разгледува и решава за извештајот на управниот одбор за работата на друштвото во изминатата година;
- 5.— разгледува и решава за извештајот на надзорниот одбор и врз основа на истиот дава разрешница на управниот одбор;
- 6.— избира управен и надзорен одбор;
- 7.— избира претставници за собранието на околинскиот (градскиот) противопожарен сојуз, од кои едниот е командирот на противопожарната единица или неговиот помошник;
- 8.— доделува пофалби и награди на заслужните членови на друштвото;
- 9.— избира почесни членови;
- 10.— решава за висината на членскиот влог;
- 11.— решава по жалбите на исклучените членови;

12.— донесува претсметка на приходите и расходите на друштвото;

13.— одлучува за начинот на управување со друштвениот имот;

14.— одлучува за престанокот на друштвото; и

15.— решава по сите други прашања што се ставени на дневниот ред на собранието.

Изборот на членовите на управниот и надзорниот одбор како и на делегатите за собранието на околинскиот противопожарен сојуз се врши со тајно гласање или со акламација.

На собранието се води записник кој што го потпишува претседателот на собранието, секретарот и избраните оверувачи.

Б. УПРАВЕН ОДБОР И НЕГОВАТА НАДЛЕЖНОСТ

Член 13

Управниот одбор е извршен орган на собранието и ги врши сите оние работи кои што истото му ги ставило во надлежност, како и оние работи што не се ставени во надлежност на некој друг орган.

Управниот одбор ги врши сите текушти работи и се грижи административната и техничката работа да се одвива брзо и правилно со цел на извршување задачите на друштвото.

Управниот одбор е одговорен за својата работа на собранието.

Член 14

Управниот одбор се состои од претседател, командир како потпретседател, помошник командир, секретар, благајник, водачи на одделенија, економ, аутант и прочелници на санитетскиот, младинскиот и културно-просветниот отсек до колку овие отсеци постојат.

Управниот одбор се избира на три години.

Член 15

Седниците на управниот одбор се одржуваат спрема потреба, а најмалку еднаш месечно.

Седница на управниот одбор мора да се закаже во срок од три дена во случај кога тоа го побара:

- 1.— една третина од членовите на управниот или надзорниот одбор;
- 2.— командирот на противопожарната единица;
- 3.— надлежниот државен орган; и
- 4.— надлежниот повисок доброволен противопожарен орган.

Барањето за свикнување седница на управниот одбор се врши писмено со назначување предметот што ќе се расправува.

Член 16

Полноважна седница на управниот одбор може да се одржи ако се присатни повеќе од половината членови на управниот одбор.

На седниците на управниот одбор се води записник

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат со мнозинство на гласови и се внесуваат во записник.

Член на управниот одбор кој што има одделно мислење може да бара истото да се внесе во записникот.

Член 17

Надлежноста на управниот одбор во смисол на член 13 е да:

1.-врши текуштата администрација и сметководно-благајничко работење, и во тој смисол да издава потребните напатствија за понатакашна работа;

2.-дава предлози на месниот (градскиот-реонскиот) народен одбор за набавка и одржување на противопожарните направи, спрема и останалиот потребен инвентар, за обезбедување вода за гасење на пожари за друштвените просторни (економат-гаража), сигналниот уред, врски, осматрителници за останалите потреби што се во врска со противопожарната служба.

3.-организира потребни курсови и предавања со цел на стручно издигнување кадровите на противопожарната единица и отсеците на друштвото;

4.-организира приредби од културно-просветен карактер и приредува научни и популарни предавања од областа на противопожарното дело во цел на неговото популяризирање кај најшироките народни маси;

5.-може во оправдани случаи привремено до собранието да суспендира член на управниот одбор од неговата досегашна должност и да го замени со друго лице.

6.-може на упразненото место на членот на управниот одбор до првото собрание да кооптира друго лице;

Управниот одбор не може да кооптира повеќе од три члена;

7.-врши прием на нови членови во друштвото;

8.-врши бришење на членовите од друштвото;

9.-врши исклучување на членовите од друштвото;

и 10.-дава пофалби, награди односно укори на членовите на друштвото.

ПОЕДИНЕЧНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 18

Претседателот на управниот одбор раководи со работите на управниот одбор и се грижи за неговото што подобро и поефикасно работење. Тој ги свикува и претседателствува на седниците на управниот одбор, ги потпишува со секретарот сите акти во управното, а солагајникот волагајничкото работење и наредува исплати.

Претседателот со секретарот го заступува друштвото пред трети лица.

Спречениот претседател во сите права и должности го заменува командирот на противопожарната единица.

Член 19

Командирот го заступува претседателот спрема став 3 од претходниот член и раководи со целокупната работа на оперативната противопожарна единица. Реферира и дава свое мислење и предлози по сите прашања во врска со непосредното извршување задачите на друштвото од чл. 5 на овие правила. Поднесува извештај за работата на единицата на седниците на управниот одбор и на собранијата. Одржува врска меѓу управниот одбор и надлежното поверенство на внатрешните работи во поглед работата на противопожарната единица. Покрај претседателот и секретарот односно покрај лагајникот ги потпишува сите административни и лагајнички акти што се однесуваат исклучително на противопожарната единица.

Спречениот командир во сите права и должности го заменува помошник командирот.

Член 20

Секретарот на управниот одбор ги составува сите писма на друштвото, ја чува друштвената архива и пе-

чатот, води записник на седниците на управниот одбор и го потпишува покрај претседателот, води магична книга, деловоден протокол и други помошни книги. На собранијата на друштвата секретарот на управниот одбор е известител по својата гранка на работење. Со претседателот го заступува друштвото пред трети лица.

Спречениот секретар во сите права и должности го заменува аѓутантот.

Член 21

Благајникот ги води сите лагајнички работи на друштвото. Единствено тој е овластен да прима парични пратки и врши исплати, но само по налог на претседателот или командирот на противопожарната единица, води лагајнички книги и се грижи за извршување наплати на сите друштвени барања, друштвениот членски влог итн. Благајникот ја составува завршната сметка (годишен биланс). На седниците на управниот одбор и на собранијата на друштвото поднесува извештај за лагајничката состојба и работење.

Спречениот лагајник го заменува еден од членовите на управниот одбор кој што ќе го одреди управниот одбор.

Член 22

Економот е одговорен чувар на се' што притежава доброволното противопожарно друштво. Он прима и издава материјали, потпишува сметките и останалите писма и документи што се однесуваат за имотот на друштвото што му е поверен на чување, води книга на инвентарот и книга на потрошниот материјал, на седниците на управниот одбор и на собранијата на друштвото поднесува извештај за состојбата на друштвениот имот.

Економот може да има и свој помошник до колку тоа управниот одбор одреди.

Член 23

Помошник командирот, водачите на одделенијата, аѓутантот, прочелниците на поедините отсеци согласно член 14 ги имаат сите права и должности на членовите на управниот одбор во смисол член 13 и 16 од овие правила.

В. НАДЗОРЕН ОДБОР И НЕГОВА НАДЛЕЖНОСТ

Член 24

Надзорниот одбор е од собранието избран контролен орган, што ги врши сите оние работи што му ги ставило во надлежност собранието и за својата работа одговара на собранието.

Член 25

Надзорниот одбор се состои од три до пет члена и до три заменика.

Надзорниот одбор се избира за време од три години.

Членовите на надзорниот одбор и нивните заменици не можат да бидат членови на управниот одбор.

Надзорниот одбор се конституира на својата прва седница и избира помеѓу себе: претседател, негов заменик и секретар.

Член 26

Претседателот раководи со работите на надзорниот одбор и се грижи за неговото добро и правилно работење. Тој ги свикува седниците на надзорниот одбор.

бор и им претседателствува. Ги потпишува записниците како и извештаите кои што надзорниот одбор ги поднесува на редовното или вонредното собрание.

Секретарот води записник на седниците на надзорниот одбор и составува извештај за редовните и вонредните собранија и истите ги потпишува покрај претседателот.

Спречениот секретар може да го замени било кој член на надзорниот одбор.

Член 27

Полноважна седница на надзорниот одбор може да се одржи ако е присатен претседателот и најмалку 2 члена.

Заклучоците на надзорниот одбор се донесуваат со просто мнозинство на гласови и се внесуваат во записникот.

Член на надзорниот одбор кој што има одделно мислење може да бара истото да се внесе во записникот.

Член 28

Надзорниот одбор е надлежен да прегледува целото благајничко работење, книгите и актите како и целокупната работа по однос на работењето со друштвениот имот.

Надзорниот одбор може во секое време да изврши преглед во смисол на претходниот став, а обавезно мора еднаш годишно и тоа пред собранието.

Членовите на надзорниот одбор можат да присуствуваат на седниците на управниот одбор и да учествуваат во неговата работа, но немаат право на одлучување.

Член 29

Ако надзорниот одбор забележи некои поголеми неправилности во работата на поедини членови на управниот одбор или целиот управен одбор мора веднага да побара свикување на вонредно собрание, на кое што поднесува извештај за најдената состојба.

ЧЛЕНОВИ НА ДРУШТВОТО

Член 30

Членови на друштвото можат да бидат;

- 1.— извршители;
- 2.— почесни; и
- 3.— спомагателни членови

Член 31

Извршителни членови на друштвото се сите оние членови кои што активно работат во оперативната извршна противопожарна единица, како и оние членови, кои што активно работат во еден од друштвениите отсеци.

Извршителни членови се и резервните противопожарници, кои што престанале со активна работа во оперативната извршна противопожарна единица след навршени 20 години активна служба, или поради болест не можат да вршат активна служба, за кое што одлучува собранието на друштвото.

Почесни членови на друштвото се оние лица, кои што собранието поради особени заслуги за друштвото или за противопожарното дело воопште ги избере.

Спомагателни членови се оние, кои што спомагат работата и напорите на друштвото со своја лична работа, со разни бесплатни услуги или со редовни парични придонеси.

СТАПУВАЊЕ ВО ЧЛЕНСТВОТО

Член 32

Извршителен член на друштвото може да стане секое физичко лице кое што ги исполнува условите предвидени во Законот за доброволните противопожарни друштва.

За стапување во членството лицето поднесува пристапница на управниот одбор кој што за тоа одлучува.

Член 33

Почесни и спомагателни членови на друштвото можат да бидат физички и правни лица.

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 34

Извршителните и почесните членови на друштвото имаат активно и пасивно право на глас, можат да бираат и да бидат бирани во сите органи на друштвото, како и за сите функции и должности во оперативната извршна противопожарна единица, ако имаат стручни квалификации пропишани за тие должности и функции.

Сите извршителни членови за својата работа можат да бидат пофалени, наградени и одликувани.

Спомагателните членови не можат да бираат но можат да бидат бирани во органите на друштвото.

Член 35

Извршителните членови на друштвото се должни бесплатно, точно и пожртвувано да ја вршат својата служба, совесно да ги извршуваат доделените им задачи во се да постапуваат по овие правила и останалите прописи и честито да се владеат во службата и вон од неа; да ги чуваат државните интереси и уставниот демократски поредок на ФНРЈ.

ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 36

Членството на друштвото престанува со:

- 1.-истапување;
- 2.-бришење; и
- 3.-исклучување.

Член 37

Извршителен член може во секое време да истапи од друштвото, ако за своето истапување писмено го известува управниот одбор.

Извршителен член на оперативната противопожарна единица кој што бара истапување, мора да ја врши својата должност се до тогаш, додека управниот одбор го разреши. Управниот одбор е должен да донесе решение за разрешување во срок од 15 дена од денот на поднесување на изјава, со исклучение на случајот кога членот го сменува местото на пребивањето, во кој случај разрешението му се дава веднаш.

Член 38

Бришење на извршителни членови на друштвото може да изврши управниот одбор во случај, кога членот било поради работни или фамилијарни причини ги занемарува своите должности, кога се исели во друго место, или кога поради болест за подолго време е спречен активно да работи во друштвото, а не изјавил да истапува од друштвото.

Бришење на спомагателни членови може да изврши управниот одбор кога престанат да ги вршат своите членски обврски.



СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Околинскиот суд во град Куманово по предложение на Градскиот народен одбор на град Куманово е покренал постапка за огласување за умрен лицето Душан Спасовски, од Куманово, кој е през месец јануари 1944 год. како припадник на Дражиќевските банди бил заробен од партизаните и после тоа за разбојништво стрелян.

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, пом. прав. референт.

Се поканува напред именованиот во колку е во живот, како и секој оној кој што знае нешто за него, да јави на овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" оти во противен случај по истекот на горниот рок ќе се смета за докажана неговата смрт и ќе биде огласен за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. Бр. 2897/47, 17-IV-1950 год. I—4—64

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Рафије жена Акика Османи од село Пирок има покренато бракоразводна тужба против мажа и Акик Османи од село Неготино, Гостиварско.

Тужениот сега се навоѓа во Румунија со непозната адреса, се поканува да се во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави на судов или одреди законски застапник. Во противен случај судот му ексофицијо одредува за застапник Босижа Јовановска од Гостивар на свој трошок.

Од Околинскиот суд во Гостивар на ден 19-V-1950 година. I—5—90

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

Околинскиот суд во Ресен со ова објавува дека по оставинската постапка на пок. Цветко Крушаревски бивш од село Подмочани со решение бр. 17118 од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравствено поверенство на град Ресен за отсутниот наследник Цветко Крушаревски кој е со непознато местопребивалиште, поставен е за старател Андреја Крушаревски од с. Подмочани, кој ќе го застапува се дури отсутниот не дојде во суд или не именува свој полномошник.

Се повикува секој кој нешто знае за боравакот на отсутниот да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави во овој суд.

Истовремено се повикува и самото отсутно лице ако е во можност да се на судов јави, било лично или писмено. Во противно судот оставината ќе е расправи во негово отсуство, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во гр. Ресен О. Бр. 167/48, 9-III-1950 год. II—3—42

Околински суд во Ресен со ова објавува дека по оставината на пок. Трајче Калупчиев бивш од с. Подмочани со решение бр. 15675 од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравствено поверенство на гр. Ресен, за отсутниот наследник Трај-

че Калупчиев кој е со непознато местопребивалиште, поставен е за старател Киро Калупчиевски од с. Подмочани кој ќе го застапува се дури отсутниот не дојде во судов или не именува свој полномошник.

Се повикува секој кој нешто знае за боравакот на отсутниот да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави на овој суд.

Истовремено се повикува и самото отсутно лице ако е во можност да се на судов јави, било лично или писмено. Во противно судот оставината ќе е расправи во неговото отсуство, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен О. Бр. 163/49, 9-III-1950 год. I—3—41

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖИВИНА, ЈАЈЦА, ПЕРЈА, И ПРАБОТКА НА МЛЕКО "ОВЧЕ ПОЛЕ" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. ШТИП.

Обласниот народен одбор — Поверенство за финансии — Штип, на основание чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Обласниот народен одбор во гр. Штип под Бр. 893 од 11-III-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од обласно значење на регистарски лист бр. 4 свеска I под фирма: Обласно претпријатие за живина и јајца, перја, млеко и преработка на млеко "Овче Поле" со седиште во град Штип.

Претпријатието е основано на основание решението на Обласниот народен одбор на гр. Штип Бр. 417 од 24-II-1950 година.

Административно-оперативен раководител е: Извршниот одбор на Обласниот народен одбор во град Штип.

Предмет за работата на претпријатието е: откуп и промет со живина, јајца, перја, млеко и преработка на млечни производи (Овче Поле) и на најекономичен начин врши откуп и го испорачува на време по добивената диспозиција и со што помалку трошкови доставува

Фирмата на претпријатието полноважно ќе ја потпишува и претставува во рамките на овластението Магистрат Глигоров, директор на претпријатието.

II—9—164

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПОШУМУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА БУИЦИ ОД ПОМАЛ ОБИМ "ЗЕЛЕН ГОР" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ОХРИД.

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Охрид, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Охрид, бр. 4435 од 31-III-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално зна-

чење на страна 9/1 државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Околинско претпријатие за пошумување и уредување на буици од помал обим "Зелен Бор" со седиште во Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор бр. 3555 од 16-III-1950 год.

Предмет за работата на претпријатието е: да пошумува и уредува буици во помал обим на територијата на Околинскиот народен одбор.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Охрид.

Фирмата ќе ја потпишува Петре Симоноски, директор на претпријатието.

Од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Охрид Бр.4435

III-8-151

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ЖИВИНА, ЈАЈНА, МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ СО СЕДИШТЕ ВО ГР. КУМАНОВО.

Обласниот народен одбор Поверенство за финансии во Куманово врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание решението на Обласниот народен одбор — Куманово бр. 78 од 9-III-1950 год. записано е во регистрот на државните стопански претпријатија под фирма: Обласно претпријатие за откуп и промет со живина, јајца, млеко, млечни производи, емиш и зарзават со седиште во гр. Куманово.

Претпријатието е основано со решение на Обласниот народен одбор бр. 2 од IV-1950 год.

Предмет за работата на претпријатието е: откуп и промет на живина, јајца, млеко, млечни производи, емиш и зарзават и истите ги продава на пазарот.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Обласниот народен одбор — Поверенство за државни набавки — Куманово.

Претпријатието ќе го потпишува задолжува и задолжува директорот на претпријатието Ариф Скендер ставајќи свој оригинален потпис под написаниот или со штембил утиснатиот назив на фирмата.

Бр. 78 од 9-III-1950 год.

II-9-165

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за невалидни следните изгубени документи

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Лична карта серија "Г" Рег. бр. 4795 издадена од Војна пошта 3225 — Загреб на Живојин Саки В.П. 7513 Скопје IV-98-1693

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Демир Хисар на Стојан Митев Здравески село Бабино — Демир Хисар IV-118-2108

Војничко уверење на Јордан Богинов Атанасов село Сенокос — Прилеп IV-119-2130

Војничка книшка на Алексо Трпков Атанасовски село Сливница Битола IV-62-992

Војничка книшка под бр. 766 на Стојан Митев Данилов село Тркање — Кочани IV-65-1037

Војничка исправа на Коце Арсов Илиев село Ројчани — Кратово IV-78-1284

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Кочани на Кирил Андонов Анакиев — Кочани ул. "Димитар Влахов" бр. 49 IV-82-1361

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Гостивар на Јусуф Џемаилов Бафкири село Пирок — Гостивар IV-84-1413

Војничка буквица на Мирче Георгиев Данчевски село Бојиште Демир Хисар

Војничка книшка на Диме Богданов Ангелов село Брвенца — Тетово IV-90-1536

Војничка книшка на Ристо Дуков Наумовски село Суводол — Брод IV-90-1540

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кочани на Рамзи Џемаил Салимов село Блатец — Кочани IV-93-1598

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кочани на Мусеим Ибраим Омеров село Блатец — Кочани IV-93-1599

Платна книшка Бр. 1628-с на Јордан Алексовски В.П. 9190 — Битола IV-105-1819

Потрошачка карта Бр. 3531 издадена од Војно трговско претпријатие — Битола на Панде М. Ристоски — Битола ул. "Св. Климен Охридски" бр. 68 IV-106-1856

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кочани на Блаже Србенов Велков село Нојанци — Кочани IV-106-1862

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Кратово на Јанко Филипов Стојанов село Опила — Кратово IV-124-2220

Војничка книшка на Даме Геговски село Слепче — Демир Хисар IV-124-2227

Војничка книшка на Цветан Ангелов Стевковски село Слепче — Демир Хисар IV-124-2228

Војничка книшка на Илија Пупунчевски село Слепче — Демир Хисар IV-124-2229

Војничка книшка на Стеван Толев Корески село Слепче — Демир Хисар IV-124-2230

Војничка книшка на Борис Зајакоски село Слепче — Демир Хисар IV-124-2231

Војничка книшка на Миле Џадески село Слепче — Демир Хисар IV-124-2232

Војничка книшка на Трајче Налоски село Слепче — Демир Хисар IV-127-2278

Војничка книшка на Веле Грозданов Коруноски село Слепче — Демир Хисар IV-127-2279

Војничка книшка на Ристо Карабатковски село Слепче — Демир Хисар IV-127-2280

Војничка исправа издадена од Војни отсек во Слепче на Никола Крстев Мирчески село Прибилци — Демир Хисар IV-127-2281

Војничка исправа издадена од Војни отсек — Слепче — на Темелко Стојанов Налоски село Слепче — Демир Хисар IV-127-2283

Војничка исправа издадена од Војни отсек — Слепче на Мито Велов Гугучески село Слепче — Демир Хисар IV-127-2284

Војничка исправа издадена од Војни отсек — Слепче на Стојан Пешков Печенпетелоски село Слепче — Демир Хисар IV-127-2285

Војничка исправа издадена од Војни отсек — Слепче на Ѓорѓи Котев Пупунчевски село Слепче — Демир Хисар IV-127-2286

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче — на Стеван Цветанов Сретоски село Слепче
— Демир Хисар IV—127—2287

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче — на Нова Ванчев Велјаноски село Прибилице
— Демир Хисар IV—127—2288

Војничка исправа издадена од Војни отсек — Слепче
на Г'орѓи Петров Налоски село Слепче — Демир
Хисар IV—127—2289

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче на Мише Тасев Налоски село Слепче — Де-
мир Хисар IV—128—2290

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче на Герасим Стојанов Михајловски село Слепче
— Демир Хисар IV—128—2291

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче на Трајко Јончев Неделкоски село Слепче —
Демир Хисар IV—128—2293

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче на Вангел Велев Неделкоски село Слепче —
Демир Хисар IV—128—2294

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче на Трајче Вељанов Јанкуловски село Безерник
— Демир Хисар IV—128—2301

Војничка исправа издадена од Војни отсек —
Слепче на Борис Силјанов Гаревски село Брезово —
Демир Хисар IV—129—2302

Војничка исправа издадена од Војни отсек —
Слепче на Ванчо Стојанов Мијајловски село Брезово
— Демир Хисар IV—128—2303

Војничка исправа издадена од Војни отсек во
Слепче на Мите Божинов Карески село Слепче — Де-
мир Хисар IV—129—2315

Војничка книшка на Осман Шабан Осман — Скопје
ул. "153" бр. 25 IV—130—2345

Војничка буква издадена од Војни отсек во
Охрид на Крсте Н. Трајчески село Белчиште — Охрид
IV—131—2359

Војничка буква издадена од Војни отсек —
Прилеп на Трајко Лазов Крстевски — Прилеп ул.
"175" бр. 190 IV—131—2360

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта серија "А" 2852 Рег. бр. 21420
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
II — реон во Скопје на Мубецел Фета Сулејманпашки
— Скопје ул. "172" бр. 87 IV—127—2277

Лична карта Рег. бр. 10116 издадена од Поверен-
ство за внатрешни работи во Скопје на Михајло Г.
Цветков — Скопје ул. "11 Октомври" бр. 118
IV—110—1953

Лична карта серија "А" 41588 Рег. бр. 39820
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
III — реон во Скопје на Вејсел Метуш Јакуб —
Скопје ул. "200" бр. 73 IV—110—1954

Лична карта серија "А" 19040 Рег. бр. 17736
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
I — реон во Скопје на Јулмина Ј. Тами — Скопје
ул. "284" бр. 2 IV—110—1956

Лична карта серија "А" 47261 Рег. бр. 2268
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ОНО — Скопје на Идрис Абас Фејзула — село Љу-
ботен — Скопје IV—111—1984

Лична карта серија "А" 52893 Рег. бр. 7893
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ОНО — Скопје на Спиро Ц. Христоски село Бунар-
чик — Скопје IV—112—1986

Лична карта серија "А" 17692 Рег. бр. 18229
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
III — реон во Скопје на Муса Веџаб Садик — Скопје
ул. "160" бр. 85 А IV—112—1987

Лична карта серија "А" 5648 Рег. бр. 3278
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
I — реон во Скопје на Гора Милошева — Скопје ул.
"73а бр. 12 IV—112—1988

Лична карта серија "А" 48745 Рег. бр. 3745
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ОНО — Скопје на Драгутин Милојевиќ — село Пе-
тровац — Скопје IV—112—1993

Лична карта серија "Г" 37777 Рег. бр. 7767
издадена од Поверенство за внатрешни работи во
Крива Паланка на Иванова Лазена — Скопје
IV—112—1994

Лична карта серија бр. 53711 Рег. бр. 8712
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ОНО — Скопје на Величко Стојановски село Ајва-
товци — Скопје IV—112—1999

Лична карта серија "А" 46844 Рег. бр. 1844
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ОНО — Скопје на Шериф А. Сантов — село Петро-
вец — Скопје IV—112—2001

Лична карта серија "А" 35591 Рег. бр. 33817
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ОНО — Скопје на Стефан Велковски село Горно
Водно — Скопје IV—112—2002

Лична карта под Рег. бр. 3902 издадена од Повер-
енство за внатрешни работи во Гевгелија на Марко
Алексовски — Скопје ул. "386" бр. 39
IV—118—2010

Лична карта серија "Е" 10817 Рег. бр. 10993
издадена од Поверенство за внатрешни работи во
Кавадарци на Гаврило Попов — Скопје
IV—113—2021

Лична карта серија "А" 955022 Рег. бр. 9213
издадена во Поверенство за внатрешни работи во
Куманово на Милка Арсова — Скопје ул. "Димче
Габер" бр. 6 IV—114—2025

Лична карта под Рег. бр. 490 издадена од Повер-
енство за внатрешни работи во Берово на Никола
Таковски — Скопје IV—114—2027

Лична карта серија "Е" Рег. бр. 7676 издадена
од Поверенство за внатрешни работи во Гевгелија на
Иванка Д. Ковачева — Скопје IV—114—2029

Лична карта серија "А" 11244 Рег. бр. 9614
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
III — реон во Скопје на Олга Д. Теофилова —
Скопје ул. "86 бр. 4 IV—116—2066

Лична карта серија "А" 24236 Рег. бр. 21129
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
III — реон во Скопје на Таир Бафтијар Абазов —
Скопје ул. "520" бр. 23 IV—116—2068

Лична карта серија бр. 35206 Рег. бр. 23545
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
IV — реон во Скопје на Јонус Мустафовиќ — Скопје
ул. "385" бр. 12 IV—122—2193

Лична карта серија "А" 2582 Рег. бр. 28270
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
II — реон во Скопје на Џавид С. Максид — Скопје
ул. "464" бр. 152 IV—123—2195

Лична карта серија "А" 12925 Рег. бр. 2928
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
ГНО — Тетово на Богдан В. Настоски — Скопје ул.
"464" бр. 35 IV—123—2198

Лична карта серија "А" 38584 Рег. бр. 35485
издадена од Поверенство за внатрешни работи при
I — реон во Скопје на Јорданка Г. Јанева — Скопје
IV—123—2200

Лична карта серија "А" 56607 Рег. бр. 11607 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV — реон во Скопје на Трајан Иسنев Аметовски село Арачиново — Скопје IV—104—1802

Лична карта Бр. 6488 издадена од Поверенство за внатрешни работи при МНО во село Бања срез Ораховец — Космет на Риза Мамуд Љиман — Скопје ул. "249" бр. 25 IV—104—1805

Лична карта серија "А" 2103 Рег. бр. 20789 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Мирко А. Ристовски — Скопје IV—104—1808

Лична карта серија бр. 11674 Рег. бр. 9819 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV — Реон во Скопје на Никола Иванов Јовановски — Скопје ул. "167" бр. 24 IV—104—1810

Лична карта серија "А" 23337 Рег. бр. 26575 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II — реон во Скопје на Милева Алексо Костиќ — Скопје ул. "Охридска" бр. 12 IV—105—1836

Лична карта серија бр. 44436 Рег. бр. 41655 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Сали Мустафа Абазов — Скопје ул. "131" бр. 32 IV—105—1837

Лична карта Бр. 4493 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Урошеван на Садик Јусуф Бајрам од Скопје IV—96—1651

Лична карта серија "А" 39861 Рег. бр. 39396 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Скопје на Риза Ибраим Усеинов — Скопје IV—96—1658

Лична карта бр. 3980 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Тетово на Шериф Џабер Сулејман — Скопје ул. "108" бр. 36 IV—969—1659

Лична карта серија бр. 66246 Рег. бр. 6246 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Охрид на Стојан Д. Муратовски — Скопје ул. "Сталинградска" бр. 69 IV—97—1668

Лична карта серија "Б" 15617 Рег. бр. 15429 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Лазо В. Богоевски — Скопје ул. "Огњан Прица" бр. 7 IV—97—1669

Лична карта серија "А" 56915 Рег. бр. 11916 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Велко Тодоровски с. Горно Нерези — Скопје IV—97—1671

Лична карта Рег. бр. 4334 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Камил Макидовски — Скопје ул. "Х. Карпуш" IV—98—1686

Лична карта серија "А" 42349 Рег. бр. 43758 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Десимир Душан Антониќ — Скопје ул. "370" бр. 13 IV—74—1211

Лична карта серија бр. 43273 Рег. бр. 44514 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Смиљка Б. Низамова — Скопје ул. "347" бр. 20 IV—74—1212

Лична карта серија "А" 7182 Рег. бр. 8005 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III-реон во Скопје на Реџеп Мустафа Рудиш — Скопје ул. "129" бр. 67 IV—74—1222

Лична карта серија "А" 40992 Рег. бр. 41869 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Нашиде Н. Демирова — Скопје ул. "1" бр. 13 IV—74—1224

Лична карта серија "А" 40992 Рег. бр. 42436 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II-

Реон во Скопје на Назиф Иса Ракип — Скопје ул. "34" бр. 17 IV—105—1842

Лична карта серија "А" 5079 Рег. бр. 3016 издадена од Поверенството за внатрешни работи при II — реон во Скопје на Милица Б. Јовановска — Скопје ул. Тирана бр. 64 IV—105—1844

Лична карта серија "А" 10139 Рег. бр. 9239 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Милка Х. Гаконовска — Скопје ул. "110" бр. 66 IV—105—1846

Лична карта серија "А" 42524 Рег. бр. 43916 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Милан Ц. Кајчиновиќ — Скопје IV—107—1876

Лична карта серија "А" 39933 Рег. бр. 39459 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV-реон во Скопје на Кемал Пајазит Бекир — Скопје ул. "157" бр. 44 IV—107—1883

Лична карта серија "А" 43849 Рег. бр. 40490 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV-реон во Скопје на Стојна Ристова Манева — Скопје ул. "164" бр. 46 IV—107—1884

Лична карта серија "А" 31425 Рег. бр. 13871 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III-реон во Скопје на Сениха Амет Ахмедовска — Скопје ул. 122 бр. 8 IV—107—1888

Лична карта серија "А" 29080 Рег. бр. 30693 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Славка Тренева — Скопје ул. "249" бр. 36 IV—108—1892

Лична карта серија "А" 642 Рег. бр. 430 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Нада Г. Динчева — Скопје ул. "Мирче Апев" бр. 27 IV—108—1893

Лична карта серија "А" 32820 Рег. бр. 32474 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Скопје на Душан Љубев Пановски — Скопје ул. "Кирил Крстев" бр. 2 IV—108—1894

Лична карта серија "А" 22879 Рег. бр. 20733 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II-реон во Скопје на Јелица Давид Петрушева — Скопје ул. "155" бр. 99 IV—108—1896

Лична карта серија "А" 43618 Рег. бр. 44851 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Стамат Б. Стаматовски — Скопје ул. "13 Ноември" бр. 12 IV—108—1902

Лична карта серија "А" 16609 Рег. бр. 16290 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Иванка Г. Ивановска — Скопје ул. "Ленинова" бр. 54 IV—108—1910

Лична карта серија "А" 18889 Рег. бр. 17665 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Миле Т. Костов — Скопје ул. "357" бр. 4 IV—109—1912

Лична карта серија "А" 32291 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Илија П. Секуловски — Скопје ул. "338" бр. 7 IV—109—1917

Лична карта серија бр. 30468 Рег. бр. 23520 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Скопје на Тихомир Матевски Скопје ул. "140" бр. 103 IV—75—1228

Лична карта серија "А" 47990 Рег. бр. 2990 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Скопје на Љубица Т. Иванова село Маџари Скопје IV—75—1231

Лична карта серија бр. 45438 Рег. бр. 438 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Скопје на Шабан Џемаили Агушев село Дејковец — Скопје IV—76—1231

Лична карта серија бр. 15239 Рег. бр. 11436 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Фикирија Сабин Умер — Скопје ул. "90" бр. 19 IV—123—2205

Лична карта серија бр. 33137 Рег. бр. 22155 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Тефик Б. Амедов — Скопје ул. "118" бр. 73 IV—125—2236

Лична карта серија бр. 29713 Рег. бр. 27927 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Трајан С. Перовски — Скопје ул. "272" бр. 4 IV—125—2239

Лична карта серија бр. 6259 Рег. бр. 51261 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Јусуф Каил Муарем — Скопје ул. "376" бр. 175 IV—125—2240

Лична карта серија бр. 32529 Рег. бр. 31147 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II — реон во Скопје на Јаглика Трипун Пљачкоска — Скопје ул. "Кочо Рацин" бр. 57 IV—125—2244

Лична карта серија "А" 9223 Рег. бр. 8861 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Фаик Сулеман Јашаров — Скопје ул. "380" бр. 4 IV—125—2245

Лична карта серија бр. 35314 Рег. бр. 37648 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Оливера Божиновиќ — Скопје ул. "104" бр. 46 IV—125—2247

Лична карта серија "А" 17632 Рег. бр. 14059 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Бошко А. Мирчевски — Скопје ул. "Московска" бр. 75 IV—125—2250

Лична карта серија "А" 17640 Рег. бр. 16962 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Нада Пиркова — Скопје ул. "Толбухин" бр. 17 IV—126—2252

Лична карта серија "А" 42255 Рег. бр. 43641 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Лазик Петар Драгослав — Скопје ул. "Сталинова" бр. 57 IV—126—2254

Лична карта серија "А" 43169 Рег. бр. 44346 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Никола Ј. Шкаперда — Скопје ул. "Московска" бр. 31 IV—126—2260

Лична карта серија бр. 53343 Рег. бр. 8343 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Борис Д. Цветковски село Горно Коњари — Скопје IV—126—2262

Лична карта серија "А" 5088 Рег. бр. 3047 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II — реон во Скопје на Перса Т. Божинова — Скопје ул. "253" IV—126—2269

Лична карта серија "А" 41883 Рег. бр. 40406 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Вели Шакир Мустафа — Скопје ул. "125" — 39 IV—94—1609

Лична карта серија "А" 42774 Рег. бр. 40695 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Мехри Даут Бетула — Скопје ул. "151" — 3 IV—95—1625

Лична карта серија "Б" Рег. бр. 352 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Скопје на Џузиде Муарем — Скопје ул. "151" бр. 3 IV—95—1626

Лична карта серија "А" 30043 Рег. бр. 23254 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Владо С. Кралевиќ — Скопје ул. "82" бр. 10 IV—95—1627

Лична карта серија "А" 37855 Рег. бр. 35248 издадена од Поверенство за внатрешни работи при

I — реон во Скопје на Надежда С. Петкова — Скопје IV—95—1629

Лична карта серија "Е" 3546 Рег. бр. 5320 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Валандово на Петар Бојков — Скопје IV—95—1632

Лична карта серија "А" 43565 Рег. бр. 44835 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Милица Б. Петрова — Скопје ул. "249" бр. 11 IV—96—1644

Лична карта серија "В" 56292 Рег. бр. 4292 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Охрид на Милка Милачиќ — Скопје ул. "Генерал Темпо" бр. 7 IV—109—1919

Лична карта серија бр. 3270 Рег. бр. 48270 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Адем Бајрам Закир — Скопје село Ајдинци — Скопје IV—109—1922

Лична карта серија "А" 31277 Рег. бр. 23859 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV — реон во Скопје на Кумрија Петрова — Скопје ул. "165" бр. 16 IV—110—1944

Лична карта серија "А" 2675 Рег. бр. 19351 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Стојан Горги Стојчевски — Скопје ул. "137" бр. 64 IV—110—1950

Лична карта серија "А" 36128 Рег. бр. 36910 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Марија С. Куцумани — Скопје ул. "Кирил и Методи" бр. 12 IV—81—1340

Лична карта серија "А" 8232 Рег. бр. 7710 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — на IV реон во Скопје на Рада Благое Мојсиќ — Скопје ул. "578" бр. 21 IV—119—2136

Лична карта серија бр. 55822 Рег. бр. 10821 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Стојилко П. Здравковски село Петрово — Скопје IV—120—2140

Лична карта серија "А" 40442 Рег. бр. 39964 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Аки Шефлак Ибрахим — Скопје ул. "392" бр. 45 IV—120—2142

Лична карта серија "А" 7901 Рег. бр. 6320 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Грозда Тодорова Стојкова — Скопје IV—120—2143

Лична карта серија бр. 51374 Рег. бр. 6372 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Васил Трпевски село Горно Солње — Скопје IV—121—2169

Лична карта серија "А" 1599 Рег. бр. 1212 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Евица Т. Вулгариќ — Скопје ул. нови станови "Црнице" бр. 7 IV—121—2172

Лична карта под бр. 13234 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Христо Н. Почетов Скопје ул. "М. Горки" бр. 4 IV—121—2174

Лична карта серија "А" 62528 Рег. бр. 46738 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Гурѓа Р. Радуловиќ — Скопје ул. "1" бр. 21 IV—122—2177

Лична карта серија "А" 1765 Рег. бр. 1299 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II — реон во Скопје на Тодор Т. Јаневски — Скопје ул. "19" бр. 42 IV—122—2179

Лична карта серија бр. 71534 Рег. бр. 6531 издадена од Поверенството за внатрешни работи во Дебар на Слоболка Куноска — Скопје ул. "Крагујевачка" бр. 22 IV—122—2180

Лична карта серија "Д" 93363 Рег. бр. 10476 издадена од Поверенството за внатрешни работи во

Кичево на Катица Ж. Стојановска — Скопје ул. "Страшо Пинџур" бр. 26 соба 27 IV—122—2186

Лична карта серија "А" 48123 Рег. бр. 2123 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV — реон во Скопје на Милица Б. Николова — Скопје ул. "Прага" бр. 41 IV—122—2192

Лична карта серија "А" 34210 Рег. бр. 37254 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Ариф Каплан Иљаз — фабрика "Пролетер" — Скопје IV—98—1688

Лична карта Рег. бр. 2736 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Дебар на Илија Т. Колевски — Скопје ул. "Калининова" бр. 19 IV—98—1690

Лична карта серија "Р" 28346 Рег. бр. 30145 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Калина Стаменкова — Скопје IV—101—1737

Лична карта серија "А" 3469 Рег. бр. 6736 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Кадри У. Асанов — Скопје ул. "177" 15 IV—101—1738

Лична карта серија бр. 51109 Рег. бр. 6207 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Умер А. Јакуп село Д. Коњаре — Скопје IV—101—1739

Лична карта серија бр. 35396 Рег. бр. 37741 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Јашар М. Али — Скопје ул. "134" бр. 5 IV—101—1744

Лична карта серија бр. 35396 Рег. бр. 37741 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Сали Умер Дервиш — Скопје чево — Скопје IV—101—1749

Лична карта серија "А" 42524 Рег. бр. 43916 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV — реон во Скопје на Милан Ц. Кајчиновиќ — Скопје ул. "177" бр. 72 IV—101—1754

Лична карта серија "А" 4670 Рег. бр. 7102 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Селим Шериф — Скопје ул. "126" 25 IV—101—1755

Лична карта серија "А" 4975 Рег. бр. 2780 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Ратка Д. Лазарова — Скопје ул. "Савска" бр. 6 IV—101—1756

Лична карта серија "А" 55147 Рег. бр. 10145 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Стојко Стојанов село Побожје — Скопје IV—90—1531

Лична карта серија "А" 55847 Рег. бр. 10846 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Асен Веселов Мемишов село Билимбегово Скопје IV—91—1552

Лична карта Бр. 3064 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I — реон во Скопје на Марија Балусева — Скопје ул. "280" бр. 48 IV—91—1553

Лична карта Рег. бр. 10324 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Божана Донева — село Сингелич — Скопје IV—91—1557

Лична карта серија бр. 31109 Рег. бр. 1109 издадена од Поверенство за внатрешни работи во село Љипљан — Космет на Имер Рустем — Скопје ул. "250" бр. 12 IV—92—1583

Лична карта серија "М" 4069 Рег. бр. 6890 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV — реон во Скопје на Мамут Рагип Рифат — Скопје ул. "179" бр. 43 IV—93—1589

Лична карта серија бр. 22822 Рег. бр. 20 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Титов Велес на Роза А. Цилакова — Скопје ул. "Генерал Темпо" бр. 39 IV—93—15

Лична карта серија "А" 50524 Рег. бр. 55 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Шемо А. Јакуп — село Гумале — Скопје IV—93—15

Лична карта серија "Д" 7112 Рег. бр. 68 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Тетово на Радомир Симов Филиповски — Скопје ул. "Београдска" бр. 32 IV—104—18

Лична карта серија бр. 49540 Рег. бр. 45 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Бојко Б. Стевков, село Мари — Скопје IV—93—16

Лична карта Бр. 10820 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Мирче С. Мирчев од Скопје IV—94—16

Лична карта серија бр. 1778 Рег. бр. 8 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III — реон во Скопје на Наид Зејнула — Скопје ул. "124" — 18 IV—94—16

Лична карта серија "А" 35988 Рег. бр. 341 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II — реон во Скопје на Трајан С. Тодески село Дичево — Скопско

Лична карта серија "А" 39686 Рег. бр. 39232 издадена од Поверенството за внатрешни работи при III-реон во Скопје на Ангелина Трајанова — Скопје ул. "130" бр. 6 IV—102—17

Лична карта серија "А" 17432 Рег. бр. 135 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II реон во Скопје на Михаило М. Мазлановски — Скопје ул. "Браќа Миладинови" бр. 9 IV—102—17

Лична карта серија "А" 7438 Рег. бр. 16222 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Пано Манев Гавров — Скопје ул. "Браќа Миладинови" бр. 17 IV—102—17

Лична карта Рег. бр. 5866 издадена од Поверенството за внатрешни работи во Гевгелија на Загорца А. Аврамова — Скопје ул. "150" бр. 51 IV—102—17

Лична карта серија "А" 12883 Рег. бр. 13924 издадена од Поверенството за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Тренда Р. Ниневска — Скопје ул. "354" бр. 9 IV—102—17

Лична карта серија "А" 29956 Рег. бр. 23 издадена од Поверенството за внатрешни работи при III-реон во Скопје на Бекир Селман Максудов — Скопје ул. "126" бр. 77 IV—102—17

Лична карта под бр. 3097 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Опатија на Благородна Тодорова — Скопје IV—102—17

Лична карта серија "А" 18403 Рег. бр. 18618 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Вера Антова Јанева — Скопје IV—103—17

Лична карта серија "А" 2902 Рег. бр. 24 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Борис Петров Цартовски — Скопје IV—103—17

Лична карта серија "А" 56258 Рег. бр. 11 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Даница М. Станојевиќ село Бујци — Скопско IV—103—17

Лична карта серија бр. 49884 Рег. бр. 4 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Миодраг С. Милојевиќ село Петрица — Скопско IV—103—17

Лична карта серија "П" 187996 Рег. бр. 13314 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Обреновец срез Посавски на Даница Чичиќ — Скопје ул. "Иво Рибар" бр. 48 IV—76—1252

Лична карта серија "А" 4613 Рег. бр. 2569 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Амет Ата Амедов — Скопје ул. "Орце Николов" бр. 31 IV—76—1253

Лична карта серија "А" 20607 Рег. бр. 25148 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Атанасија Сиљановска — Скопје бр. 467 бр. 20 IV—76—1259

Лична карта серија "А" 25618 Рег. бр. 28529 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Скопје на Атанас Т. Тасевски — Скопје ул. "507" бр. 10 IV—79—1312

Лична карта серија "А" 38985 Рег. бр. 35874 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Илинка Панкова Перкова — Скопје ул. "78" бр. 159 IV—79—1314

Лична карта серија бр. 51246 Рег. бр. 1246 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Вучитрн на Даница Илиќ — Скопје IV—79—1319

Лична карта серија "А" 23934 Рег. бр. 27192 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Скопје на Дамјан Кузмановски — Скопје IV—79—1319

Лична карта серија "А" 46509 Рег. бр. 1509 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Бошко Д. Костадиновски село Долно Нерези — Скопје IV—80—1322

Лична карта серија "В" 5106 Рег. бр. 5106 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Прилеп на Косто Т. Ордановски — Скопје ул. "Сталинградска" бр. 21 IV—80—1324

Лична карта серија "А" 24587 Рег. бр. 27875 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Радмила Петровска — Скопје ул. "256" бр. 12 IV—80—1328

Лична карта серија бр. 28896 Рег. бр. 22785 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III-реон во Скопје на Драгица К. Панчева — Скопје ул. "125" бр. 149 IV—80—1329

Лична карта серија "А" 40155 Рег. бр. 39682 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III-реон во Скопје на Атанас Коларов — Скопје ул. "Ленинградска" бр. 59 IV—80—1334

Лична карта серија "В" 72326 Рег. бр. 4273 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Титов Велес на Трајан Јорданов Николов — Скопје IV—80—1338

Лична карта серија "А" 33660 Рег. бр. 30050 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II-реон во Скопје на Милован В. Томиќ — Скопје ул. "621" бр. 4 IV—71—1154

Лична карта серија бр. 47013 Рег. бр. 2013 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Скопје на Петре Л. Бојковски село Миладиновци — Скопје IV—71—1155

Лична карта серија бр. 48474 Рег. бр. 3474 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Скопје на Борис С. Ангелко село Бунарцик — Скопје IV—71—1156

Лична карта серија бр. 57324 Рег. бр. 12325 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Скопје на Сами Азем Таировски село Гумалево — Скопје IV—71—1160

Лична карта серија "А" 2636 Рег. бр. 19222 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Скопје на Лиман Митрез Осман — Скопје ул. "162" бр. 31 I V—72—1178

Лична карта серија "А" 24326 Рег. бр. 27529 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Киро П. Мицевски ул. "280" бр. 34 IV—72—1150

Лична карта серија бр. 48327 Рег. бр. 3237 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Скопје на Усеин Мемед Абаз село Сингелиќ — Скопје IV—73—1151

Лична карта серија "А" 14963 Рег. бр. 15247 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Скопје на Трпе Х. Стојанов — Скопје ул. "Ристе Кончар" бр. 8 IV—73—1153

Лична карта серија "А" 21567 Рег. бр. 25755 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Скопје на Петар Пауновски — Скопје ул. "Сграма Пинџур" бр. 54 IV—73—1203

Лична карта серија "А" 22145 Рег. бр. 24845 издадена од Поверенство за внатрешни работи при II-реон во Скопје на Боне Николов Антовски — Скопје ул. "307" бр. 37 IV—73—1204

Лична карта серија "А" 34735 Рег. бр. 33294 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Василка М. Трпева — Скопје ул. "45" бр. 3 IV—73—1205

Лична карта серија "Г" 7512 Рег. бр. 8228 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Куманово на Добри Димитриевски село Маџари — Скопје IV—74—1206

Лична карта серија "А" 4636 Рег. бр. 2562 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Раде Ацев Горѓиевски — Скопје ул. "102" бр. 12 IV—74—1208

Лична карта серија "В" бр. 3792 Рег. бр. 3792 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Владимир Јорданов Ристески — село Варош IV—62—980

Лична карта серија "В" бр. 20888 Рег. бр. 5784 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Методија Талев Спасески село Галичани — Прилеп IV—62—982

Лична карта серија "В" 3634 Рег. бр. 3634 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Петар Христов Нешковски — Прилеп ул. "Б. Талески" бр. 105 IV—62—937

Лична карта серија "В" бр. 2466 Рег. бр. 2466 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Богоја Ангелов Лимески — Прилеп ул. "141" бр. 9 IV—62—988

Лична карта серија "В" 20922 Рег. бр. 5993 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Милан Велков Конески село Долнени — Прилеп IV—64—1031

Лична карта серија "В" 7712 Рег. бр. 7712 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Стефан Тодоров Павловски — Прилеп ул. "101" бр. 83 IV—64—1034

Лична карта серија "В" 7968 Рег. бр. 7912 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Димитрија Петров Ристески — Прилеп ул. "150" бр. 73 IV—64—1038

Лична карта серија Рег. бр. 7214 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Иса Амелоски — Прилеп ул. "Б. Талев" бр. 274 IV—65—1051

Лична карта серија "В" 16958 Рег. бр. 496 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Ѓорѓија Цвејор Тодоровски село Секирци — Прилеп IV—70—1141

Лична карта серија "В" 17942 Рег. бр. 1544 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Адем Усеинов Садикоски село Дебреште — Прилеп IV—75—1262

Лична карта серија 16285 Рег. бр. 2186 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Крсте Јорданов Стојаноски село Браилово — Прилеп IV—81—1345

Лична карта серија "В" 16232 Рег. бр. 115 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Блаже Ангелов Димески село Слупче — Прилеп

IV—81—1346

Лична карта серија "В" 20799 рег. бр. 5744 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Борис Михајлов Стрезовски село Бучица — Прилеп

IV—81—1347

Лична карта серија "В" 3472 Рег. бр. 3472 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Сотир Драганов Лазаровски село Варош — Прилеп

IV—82—1359

Лична карта серија "В" 11454 Рег. бр. 11329 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Илија Тодоров Стевановски — Прилеп ул. "187" бр. 3

IV—82—1366

Лична карта серија "В" 4351 Рег. бр. 4351 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Јордан Мирчев Тренкоски — Прилеп

IV—84—1408

Лична карта серија "В" 27208 Рег. бр. 11641 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Рада Димкова Петреска село Стровија — Прилеп

IV—84—1409

Лична карта серија "В" 17942 Рег. бр. 1544 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Адем Усеинов Садиковски село Добреште — Прилеп

IV—75—1452

Лична карта серија "В" 9871 Рег. бр. 9691 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Милева Кирова Туманоска — Прилеп ул. "М. Сталин" бр. 96

IV—90—1535

Лична карта серија бр. 11161 Рег. бр. 11161 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Рукија Рамаданова Садиковски — Прилеп ул. "202" бр. 4

IV—92—1570

Лична карта серија "В" 8165 Рег. бр. 8121 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Илија Димков Јанески — Прилеп ул. "175" бр. 4

IV—92—1574

Лична карта серија "В" 15770 Рег. бр. 1993 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Димче М. Стефановски село Кратес — Прилеп

IV—96—1654

Лична карта серија "В" 500 Рег. бр. 500 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Цветан Миланов Мазлагоски село Дабница — Прилеп

IV—98—1699

Лична карта серија "В" 16465 Рег. бр. 1358 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Иван Ивановски село Волкосело — Прилеп

IV—99—1707

Лична карта серија бр. 16528 Рег. бр. 2338 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Трајан К. Ивановски село Шпавина — Прилеп

IV—99—1711

Лична карта серија "В" 13399 Рег. бр. 3231 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Алексо Јорданов Секуловски село Дреновци — Прилеп

IV—105—1818

Лична карта серија "В" 24457 Рег. бр. 9560 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Милан Трајанов Цветковски село Бонче — Прилеп

IV—105—1721

Лична карта серија "В" 22037 Рег. бр. 8022 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Љубе Миланов Трајчески село Тополчани — Прилеп

IV—106—1854

Лична карта серија "В" 20286 Рег. бр. 6564 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Блаже Крстев Илиевски село Рувци — Прилеп

IV—106—1855

Лична карта серија "В" 5866 Рег. бр. 5806 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Фаит Муратов Керимоски — Прилеп ул. "9 септември" бр. 182

IV—103—1795

Лична карта серија "В" 19240 Рег. бр. 3410 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Спасе Делков Димоски село Присад — Прилеп

IV—104—1799

Лична карта серија "В" 6346 Рег. бр. 6298 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Коста Стојанов Андоноски — Прилеп ул. "101" бр. 182

IV—106—1869

Лична карта серија "В" 17361 Рег. бр. 1133 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Бошко Талов Ристески село Беловодица — Прилеп

Лична карта серија "В" 1254 Рег. бр. 1254 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Саким Таиров Реџепоски — Прилеп ул. "198" бр. 21

IV—1101—1935

Лична карта серија "В" 26527 Рег. бр. 11569 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Нада Ангелова Макалоска село Големо Коњари — Прилеп

IV—110—1961

Лична карта серија "В" 5764 Рег. бр. 5764 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Јосиф Павлов Тодоровски — Прилеп ул. "9 септември" бр. 81

IV—110—1964

Лична карта серија "В" 12339 Рег. бр. 12234 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Фили Јосифова — Прилеп ул. "9 септември" бр. 81

IV—111—1968

Лична карта серија "В" 12943 Рег. бр. 12961 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Васка Костова Бошковска — Прилеп ул. "101" бр. 103

IV—113—2006

Лична карта серија "В" 17086 Рег. бр. 2664 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Трајче Мицев Карадакоски село Бела Црква — Прилеп

IV—114—2033

Лична карта серија "В" бр. 10443 на Душан Корина ВП 5912 — Куманово

IV—89—1521

Лична карта серија "Г" 8386 Рег. бр. 7916 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Куманово на Садик Кадриов Миличи село Студена Бара — Куманово

IV—106—1865

Лична карта под Рег. бр. 5857 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Момир Тодоров Илиевски — Куманово ул. Боро Менков бр. 8

IV—113—2008

Лична карта серија "А" 94058 Рег. бр. 7757 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Владимир Тодоров Трајковски прислужник при Полна гимназија во Куманово

IV—113—2013

Лична карта серија "Г" 4909 Рег. бр. 4096 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Куманово на Стојан Крстов Алексиќ село Никуљани — Куманово

IV—115—2054

Лична карта серија "А" 87532 Рег. бр. 531 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Рамадан Азиров Мемедов — Куманово

IV—115—2054

Лична карта серија "А" 89342 Рег. бр. 2341 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Ангел Ленков Стојковски — Куманово ул. Гоце Делчев" бр. 15

IV—117—2088

Лична карта серија "Г" 5651 рег. бр. 5743 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Куманово на Борис Стојанов Орчев село Орашец — Куманово

IV—118—2103

Лична карта серија "Г" 292 Рег. бр. 292 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Куманово на Алит А. Дестани село Матејче — Куманово

IV—127—2275

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово на Армфи Ц. Ресуле село Шипковица — Тетово

IV—2—34

Уверење за стално неспособен издадена од Војни отсек во Валандово на Андон Атанасов Петров село Брајковца — Гевгелија

IV—2—410

Платна книшка серија "Ц" бр. 15800 на Добрила Раџеновиќ ВП 8698/32 — Куманово

IV—48—716

Уверење за привремено неспособен издадено од Војна болница на Јордан Димовски село Курба — Кавадарци

IV—48—726

Војничка книшка на Сабра Кутри Нежири село Подолиште — Гостивар

IV—55—864

Војничка книшка на Ибраим Дурака Демиралли село Градец — Кочани

IV—62—985

Потрошачка карта за храна "Г" од месец март 1950 год. издадена од ВПП во Скопје на Стојаковиќ Стојан ВП 3472 — Скопје

IV—66—1058

Војничка книшка на Борис Димитров Спасовски село Умлена — Берово

IV—68—1099

Војничка книшка на Тодор Илиев Титов Велес ул. "Димитар Влахов" бр. 24 IV—68—1100

Војничка книшка на Драги Живков Волчевски село Виница — Кочани IV—68—1102

Војничка букваца на Назми Ибраимов Смаилов с. Корешница — Кавадарци IV—70—1132

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово на Нова М. Китановски — Тетово ул. "Иво Рибар — Лола" бр. 147 IV—96—1642

Војничка книшка на Никола Т. Најдоски село Церово Демир Хисар IV—55—856

Војничка книшка на Амед Абиша Аметов — Кочани ул. "Славо Стојменов" бр. 86 IV—62—995

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Берово на Павле Василев Мечкарски село Будинарци — Берово IV—62—996

Војничка книшка издадена од ВП 93752 на Јахман А. Расим село Шипковица — Тетово IV—2—31

Војничка книшка издадена од ВП 108 на Шерифи М. Мустафа село Шипковица — Тетово IV—2—32

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово на Сефер Б. Сефер село Шипковица — Тетово IV—2—33

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Демир Хисар на Васил Ѓорѓиев Текмановски село Бабино — Демир Хисар IV—70—1140

Војничка букваца на Атанас Т. Петровски — Битола ул. "Пиралово" бр. 26 IV—71—1166

Војничка букваца на Јосиф Д. Пешев — Титов Велес претпријатие "Бабуна" IV—72—1173

Војничка книшка на Душан Симонов Наскоски село Коњарево — Куманово IV—76—1253

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кочани на Петруш Димитров Велков село Цера — Кочани IV—83—1384

Војничка букваца издадена од Војни отсек во Демир Хисар на Глигор Томев Мирчески село Растојца — Демир Хисар IV—87—1383

Војничка букваца на Нухи Амди Бафтиоски село Требош — Тетово IV—90—1545

Војничка букваца на Сиљан Илиев Радески село Мревога Демир Хисар IV—91—1550

Војничка исправа на Даут М. Неблевски село Кичево — Битола IV—91—1565

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Куманово на Борис Илиев Тошевски Скопје ул. 93 бр. 7 IV—93—1588

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Гичани на Никола Јаковиќ Периќ — Скопје ул. 7 бр. 18 IV—93—1590

Одрезок од текстилна карта издадена од ВП 2477 — Скопје на Девич Јосо ВП 2477 — Скопје IV—93—1591

Регистарски табели на автомобили марка "Прага" Рег. бр. К-70-36, Рег. бр. К-70-58, "Шевролет" Рег. бр. К-71-72, К-71-69, К-71-65 на Војна пошта 8374-11 — Скопје IV—93—1596

Потрошачка карта за текстил бр. 67 издадена од ВП 9559 — Скопје месец април, мај и јуни 1950 год. на Спасовски Душко ВП 9559 — Скопје IV—94—1607

Војничка книшка издадена од Војни отсек за околицата Скопска на Христо Пејќи село Маџари — Скопје IV—95—1631

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Кичево на Танаско Сиљанов Јолески село Раштани — Кичево IV—95—1640

Војничка книшка издадена од 7 Пешадски пук во Нови Сад на Димиќ Петар — Скопје IV—96—1648

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Куманово на Рушит Невзат Рушити село Виштица — Куманово IV—96—1649

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Урошевац на Садик Јусуф Бајрам од Скопје IV—96—1651

Одејна книшка бр. 25 издадена од ВП 9190 за 1950 и 1951 год. на Недовиќ Милисав водник ВП 9190 — Битола IV—96—1653

Војничка книшка на Кашиф Меди Адиле село Пироко — Тетово IV—98—1684

Одејна книшка серија "П" бр. 26 издадена од ВП 2477 — Скопје на Милан Момчиловиќ ВП 26 — Скопје IV—98—1685

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Ресен на Кирил П. Андреевски — Скопје ул. "386" бр. 74 IV—100—1728

Војничка легитимација на Илија Христов Годоровски — Скопје ул. "Пиринска" бр. 47 IV—100—1730

Војничка букваца издадена од Војни отсек во Скопје на Коста Никушев — Скопје ул. "90" бр. 9 IV—100—1732

Војничка книшка издадена од Војни отсек Гостивар на Љуман Шасивар Шакири село Лакавица — Гостивар IV—96—1657

Работнички книшки издадени од ВП 5988 во Скопје на:

Марковска Крста Ефа	бр. 1572227
Крстовски Костов Ставре	" 1572224
Веселова Сали Мамура	" 1572229
Бавтиева Сали Вафтија	" 1571787
Јашарова Сулејмана Ануша	" 1572230
Едипова Имер Еди Ебидит	" 1572232
Мемедова Јашар Најдија	" 1572233
Салимова Етем Енима	" 1572228
Есатова Сали Фетија	" 1571437
Куртишова Едип Агер	" 1571771
Јашарова Асана Метија	" 1817979
Фанкова Фанк Зидија	" 858526
Јашарова Зумбира Метија	" 858926
Јовановска А. Трендафилка	" 858705
Ијазова Бецет Факрија	" 811983
Салијева Недјми Негмија	" 316504
Цаневски И. Петар	" 816396
Фетија Идризова	" 811293
Рамиза Салијева	" 841684
Атанасова Џонка	" 1371455

IV—126—2251

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово на Петре Богдановски село Сиричино — Тетово IV—126—2263

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Горче Петров на Димчески С. Ѓорѓи село Бардовци — Горче Петров IV—126—2264

Војничка книшка Бр. 553-276 издадена од Војни отсек во Гостивар на Рустем Неби Рустем село Добридол — Гостивар IV—126—1167

Војничка книшка Бр. 1914 издадена од Војни отсек во Тетово на Александар Ј. Стојевски село Шемново — Тетово IV—126—2270

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје на Панче Х. Стојановски — Скопје ул. "Московска" бр. 9 IV—127—2276

Текстилна потрошачка карта за 1950 год. издадена од ВП 5793/20 во Скопје на Јане Ѓ. Николиќ — ВП 5793/20 — Скопје IV—122—2181

Војничка легитимација серија "Еф" бр. 9350 издадена од ВП 7116/2 во Скопје на Јосиќ Душан ВП 7116/2 — Скопје IV—112—2003

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје на Васил Димовски — Скопје ул. "43 Бис" бр. 70 IV—97—1672

Војничка книшка издадена од ВП 4466/19а — Скопје на Ирфан Феџулов Татарски — Струга ул. "Муртеза Гатар" бр. 14 IV—99—1709

Војничка букваца издадена од ВП 35143-Ц во Загреб на Глигор Петковски шофер село Петралица — Крива Паланка IV—99—1713

Војничка објава серија "И" Бр. 69196 на Моџибаз Јосип — поручник ВП 50793/4 — Скопје IV—101—1741

Војничка книшка на Садик Реџеп Бешир село Србница — Кичево IV—101—1742

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје на Мирко Крстевски — Скопје ул. "Љуботенска" бр. 11 IV—101—1743

Војничка книшка издадена од војни отсек во Куманово на Ашим М. Шакир село Бутеа — Скопје IV—101—1746

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Демир Хисар на Костадин Т. Николоски село Идризово — Скопје IV—102—1758

Две одејна книшки серија "Б" 34836 и бр. 3477 издадени од Војно трговско претпријатие во Скопје на Димитрие Тодоровиќ ВП 3346 — Скопје IV—102—1759

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Гостивар на Рамиз Рафат Маринку — Гостивар IV—102—1761

Потрошачка карта под бр. 8398 издадена од Војно трговско претпријатие во Скопје на Владимир Болетиќ — Скопје ул. "317" бр. 8 IV—102—1775

Одејна книшка издадени од ВП 4466 во Скопје со наплатување за 1950/1951 год. и бесплатно Бр. "Б" 037668 на Гостовиќ Ѓуро — Капетан ВП 4466 — Скопје IV—103—1781

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Слепче
да Вангел Ѓорѓиев Илиевски село Стругово — Демир Хи-
сар IV—103—1785

Документи издадени од Војна пошта 7513/13 во Скопје
одејќа книшка бесплатно серија "В" бр. 31361, со напла-
тување серија "О" бр. 46 платна книшка серија "Ф" 53993
на Патроник Ѓуро потпоручник ВП 7513/13 — Скопје
IV—104—1803

Официрска легитимација серија П. Ц. 0001 — Рег. бр.
2765 на Киро И. Цветкоски потпоручник — Скопје ул. "Ко-
ле Неделковски" бр. 5 IV—104—1804
Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје
на Драган Ѓорѓиевски — Скопје ул. "288" бр. 32а
IV—104—1814

Потрошачки карти "П" "И" П-1 бр. 56 за прво трго-
вечје на Драгутин Богиќевски ВП 9358 — Кјачево
IV—105—1831

Купон за сапун бр. 71 серија СО издаден од Војно
трговско претпријатие во Скопје на Јоско Дивик заставник
— Скопје ул. "18" бр. 31 IV—105—1835

Војничка книшка издадена од Војна пошта 1716 —
Сплит на Љубо Ф. Петровски ул. "113" бр. 13
IV—105—1839

Војничка книшка на Назиф Иса Ракип — Скопје ул.
"134" бр. 17 IV—105—1842

Војничка книшка на Пиад М. Шараќати — Гостивар
ул. "Београд" — 43 IV—105—1853

Војничка книшка на Имери Мерсели Несим село Че-
гране — Гостивар IV—107—1875

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Штип на
Мурад Јусуф Алит — Скопје ул. "191" бр. 14
IV—107—1881

Војничка книшка и уверење за демобилизација изда-
дени од Војна пошта 3295 — Скопје на Киро С. Арсовски
— Куманово ул. "Маршал Жеков" бр. 9 IV—108—1909

Потрошачка карта (ОС) за месец јануари-март 1950
год. на Доктор Миодраг Радосављевиќ ВП 2678 — Скопје
IV—110—1946

Војничка книшка на Андра А. Стојановиќ — Скопје
ул. "399" бр. 15 IV—110—1949

Уверење од потрошачки карта за месец мај 1950 год.
издадени од Војна пошта 5793 — Скопје "Г" на Србијанка,
"Д-2" на Слободан и А-О на Лазар Велковиќ ВП 5793.19
— Скопје IV—110—1951

Регрутна исправа издадена од I-регрутна комисија во
Скопје на Найд Зејнула — Скопје ул. "124" бр. 18
IV—94—1606

Текстилна карта издадена од ВП 9440 во Скопје на
Драгица Митиќ — Скопје ул. "Сутјеска" бр. 12
IV—105—1849

Потрошачка карта за храна серија "О" издадена од
ВП 5793-9 во Скопје на Радојевиќ Данило потпоручник ВП
5793-9 IV—107—1891

Војничка книшка под бр. 11392 издадена од ВП 4466
— Скопје на Стојан Ѓекиќ ВП 4466 — Скопје
IV—539

Документи издадени од ВТП во Скопје домаќинска
книшка "К-3" бр. 2456, текстилна карта "Р-2" на Ѓепосава
и "Д-1" на Споменка Раде Ангеловиќ ВП 6015 — Скопје
IV—42—609

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје
на Ибраим Расим Ибраимов од Скопје ул. 141 бр. 94
IV—69—1113

Домаќинска книшка "К-2" издадена од В. П.
5912 — Куманово на Мефаиловиќ Салим В. П. — Ку-
маново IV—66—1055

ДОМАКИНСКИ КНИШКИ

Домаќинска книшка "К-3" издадена од Пове-
ренство за трговија при IV — реон во Скопје на
Салајдин Лутви Ејуб — Скопје ул. "170" бр. 10
IV—66—1061

Домаќинска книшка "К-5" издадена од Пове-
ренство за трговија при II — реон во Скопје на Слав-
ко Арсов Ѓорѓиевски — Скопје ул. "Георги Дими-
тров" бр. 107 IV—74—1207

Домаќинска книшка "К-3" издадена од Пове-

ренство за трговија при IV — реон во Скопје на Ли-
ман Лазим — Скопје ул. "147" бр. 5 IV—74—1209
Домаќинска книшка под бр. 88 на Мијалче Шија-
ков Штип ул. "Лисец" — 22 IV—78—1288
Домаќинска книшка издадена од Поверенство за
трговија во Штип на Томе Царев ул. "М. Жуков"
бр. 3 IV—87—1485

Домаќинска книшка "К-6" издадена од Поверен-
ство за трговија при II реон во Скопје на Срезо С.
Диневски — Скопје ул. "Генерал Темпо" бр. 8
IV—88—1502

Домаќинска книшка "К-5" издадена од Пове-
ренство за трговија во Скопје на Рашит Мустафа —
Скопје ул. "148" бр. 115 IV—931587

Домаќинска книшка "К-4" издадена од Пове-
ренство за трговија при II — реон во Скопје на Мла-
ден Богдановиќ — Скопје ул. "Варшавска" бр. 24
IV—95—1628

Домаќинска книшка "К-3" издадена од Поверен-
ство за трговија при IV — реон во Скопје на Љу-
бица С. Петковска — Скопје IV—95—1630

Домаќинска книшка "К-4" издадена од Пове-
ренство за трговија при IV — реон во Скопје на Ша-
бан Камил село Трубарово — Скопје
IV—96—1647

Домаќинска книшка "К-5" издадена од Пове-
ренство за трговија при ГНО — Скопје на Симо Си-
моновски ул. "Д. Габеров" бр. 40 IV—101—1752

Домаќинска книшка "К-4" издадена од Пове-
ренство за трговија при I — реон во Скопје на Ва-
сил Михајловски — Скопје ул. "279" бр. 40
IV—97—1663

Домаќинска книшка на Драган Ѓурпиновски —
Прилеп ул. "149" бр. 22 IV—99—1710

Домаќинска книшка "К-2" издадена од Пове-
ренство за трговија при I — реон во Скопје на Ристо
Ниновски — Скопје ул. "354" бр. 9 IV—102—1769

Домаќинска книшка "К-6" издадена од Пове-
ренство за трговија при IV — реон во Скопје на
Драгутин Николов — Скопје при фабрика "Пролетер"
IV—103—1780

Домаќинска книшка "К-6" издадена од Пове-
ренство за трговија при I — реон во Скопје на Ата-
нас Трпков — Скопје ул. "Иво Рибар" бр. 80
IV—104—1809

Домаќинска книшка "К-4" издадена од Пове-
ренство за трговија при I — реон во Скопје на Ѓорѓи
А. Мишковски — Скопје ул. "Иво Рибар Лола" бр. 6
IV—105—1840

Домаќинска книшка "К-6" издадена од Пове-
ренство за трговија при III — реон во Скопје на
Мустафа С. Рамадан — Скопје ул. "170" бр. 25
IV—105—1847

Домаќинска книшка "К-1" на Лиман Миртез
Осман — Скопје ул. "162" бр. 31 IV—105—1852

Домаќинска книшка "К-6" издадена од Пове-
ренство за трговија при I — реон во Скопје на Та-
сим Р. Бајрам — Скопје ул. "288" бр. 11
IV—107—1878

СОДРЖИНА

	Страна
Судски огласи	1
Регистрации на државни стопански претпријатија	1
Мали огласи	2

Член 39

Управниот одбор ќе го исклучи од друштвото секој извршителен член, кој што потешко ги повреди друштвените правила, немарно се однесува и не ги исполнува пропишаните на противопожарната служба, ако работи против интересите на друштвото, или кога со својот живот и работа воопшто штети на угледот на друштвото.

Исто така управниот одбор ќе го исклучи од членството на друштвото и секое лице, кое што со судска пресуда е осудено на казна која што повлекува губиток на граѓански права.

Управниот одбор може да изрече казната исклучување привремено или трајно, на одредено или неопределено време. Казната трајно исклучување ја потврдува собранието на друштвото.

Член 40

На бришаните и исклучените членови правото на членство им престанува од моментот кога управниот одбор донел таков заклучок.

Исклучените членови имаат право на жалба до собранието во срок од 8 дена од денот на соопштувањето. Жалбата се поднесува преку управниот одбор.

До окончателната одлука исклучениот член нема никакви права нити должности во друштвото. Ако жалбата се уважи, на членот му се враќаат сите права.

Престанокот на членството во друштвото повлекува губиток на функциите во повисоката доброволна противопожарна установа.

ИМОТ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Член 41

Друштвото може да има свој имот и со него да располага спрема своите потреби.

Првенство над сите расходи на друштвото имаат издатоците за противопожарната единица, нејзината спрема и потребниот противопожарен материјал.

Член 42

Материјалните средства на друштвото се:

- 1.-субвенција од надлежните државни органи;
- 2.-членски вноски и прилози од членовите на друштвото;
- 3.-подароци и други помошти од граѓаните и правни лица; и
- 4.-приходи од друштвени приредби и друго.

ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 43

Доброволното противопожарно друштво во..... е правно лице и истото пред трети лица го застапува претседателот и секретарот.

ПРОТИВОПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Член 44

За постигнување целите на друштвото и извршување на неговите задачи друштвото мора да има противопожарна единица.

Сите извршителни членови на друштвото мораат да бидат членови на противопожарната единица или на една од друштвените секции на културно-просветниот отсек.

Ако на територијата на месниот (градскиот-реонскиот) народен одбор се укаже потреба, друштвото може да организира две или повеќе противопожарни единици.

Член 45

Во составот на противопожарната единица можат да постојат следните отсеци.

- 1.— санитарски; и
- 2.— младински.

Член 46

Санитарскиот отсек има задача:

- 1.— да дава прва помош на пострадалите лица при пожар и други несреќи;
- 2.— да ги оспособува своите членови за санитарска служба; и
- 3.— да учествува во акциите на друштвото Црвен крст.

Член 47

Младинскиот отсек има задача, да од редовите на младината од навршените 14 до 18 години создава и оспособува нови кадрови за противопожарници, технички увежбани и во духот на тековините на Народно-ослободителната борба воспитани.

Членовите на младинскиот отсек не можат да се употребуваат за работи што се опасни по нивното здраје и живот.

Член 48

Со противопожарната единица, нејзините одделенија, водови, како и поедините отсеци и секции раководат стручни за тоа лица, чии права во друштвото се пропишани со правилата за противопожарна служба.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТСЕК НА ДРУШТВОТО

Член 49

Културно-просветниот отсек има за задача пронагирање и популаризирање цели и задачите на доброволното противопожарно дело кај членовите на друштвото и најшироките народни маси.

Културно-просветниот отсек може да има свои секции: музичка, дилетанска, шах итн.

Член 50

Во поглед внатрешното уредување и работење во противопожарната единица и културно-просветниот отсек на друштвото за противопожарното облекло, ознаките на чиновите и противопожарниот знак, знамето, полагањето на стручен испит, канцелариското и благодатничкото работење итн. ќе се донесат посебни прописи.

ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО

Член 51

Друштвото престанува:

- 1.— кога тоа одлучи собранието на друштвото; и
- 2.— кога го распушти надлежниот орган на државната управа.

Заклучок за престанок на друштвото може да се донесе ако се изјаснат најмалку две третини од извршителните членови.

Овој заклучок станува полноважен кога го потврди надлежниот орган на државната управа.

Член 52

Органот што одлучи друштвото да престане со работата ќе се грижи од друштвениот имот да се исплатат сите евентуални долгови, а остатокот од друштвениот имот ќе се предаде на надлежниот народен одбор, кој што може да го употреби исклучително за противопожарни цели.

Член 53

Овие правила се усвоени на собранието на Доброволното противопожарно друштво во _____околија, Народна Република Македонија, одржано на ден _____ а влегуваат во сила _____

ма кога ги одобри надлежното поверенство на внатрешните работи.

СЕКРЕТАР, КОМАНДИР, ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Бр. 10924

22 јуни 1950 година Скопје

МИНИСТЕР

на внатрешните работи на НРМ,

Цветко Узуновски, с. р.

152

Врз основа на чл. 16 од Законот за ловот "Службен весник на НРМ" број 10/49 год. донесувам:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ЛИСИЦИ

1. За уништена лисица или лисец на територијата на НРМ одредувам награда од дин. 300.

2. На добивање награда има право секој оној кој било со пушка, стапица, отров или на кој друг начин уништи лисица.

3. Наградата се дава од Министерството за шумарство на предлог на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор, по претходно поднесена потврда од надлежниот местен народен одбор за уништената лисица и потврда од претпријатието за откупу на кожата.

4. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 10933 — 19 јуни 1950 год. — Скопје.

Министер

Д. Зографски, с. р.

153

ЗАПИСНИК

ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА VII-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНО НА 5 ЈУНИ 1950 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ

Претседава: Претседателот Д-р Димитар Несторов.

Секретар: Владо Малески.

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори првата седница на VII-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 9,50 часот и го прочита Указот на Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикување Народното собрание на VII-редовно заседание на 5 јуни 1950 година. Сите присутни народни пратеници го зослушаа стоејќи читањето на Указот.

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред Претседателот соопштува дека Владата на НРМ му поднела на решавање на Собранието врз основа на чл. 60 од Уставот на НРМ: Предлог на законот за избор на народни пратеници на Народното собрание на НРМ; Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната подела на НРМ; Предлог на законот за Илинденската споменица; Предлог на Законот за созбивање на полската штета; Предлог на законот за слатководното рибарство; Предлог на законот за вршење на старателството; Предлог на законот за одржување на станбените згради; Предлог на законот за државјанството на Народна Република Македонија; Предлог на законот за имотните односи на брачните другари; и

Предлог на одлуката за потврдување на уредбите донесени врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на НРМ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, донесени во периодот од 30 јануари до 31 мај 1950 година.

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ законските предлози се испратени до Законодавниот одбор на претрес. Одборот за сите овие законски предлози поднесе свои извештаи. Овие извештаи со законските предлози се напечатени и разделени на народните пратеници.

Претседателот соопштува дека Президиумот на Народното собрание на НРМ достави на Собранието писмо бр. 715 од 5-VI-1950 година со кое бара одобрување и потврдување на указите донесени во периодот од V-то вонредно до VII-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ.

По тоа Претседателот објавува да се минува на дневниот ред: утврдување на дневниот ред.

По предлог на Претседателот Д-р Димитар Несторов, Народното собрание утврди за идната седница следниот дневен ред:

1. претрес на Предлогот на законот за избор на народни пратеници на Народното собрание на НРМ;
 2. претрес на Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната подела на НРМ;
 3. претрес на Предлогот на законот за Илинденската споменица;
 4. претрес на Предлогот на законот за созбивање на полската штета;
 5. претрес на Предлогот на законот за слатководното рибарство;
 6. претрес на Предлогот на законот за вршење на старателството;
 7. претрес на Предлогот на законот за одржување на станбените згради;
 8. претрес на Предлогот на законот за државјанството на Народна Република Македонија;
 9. претрес на Предлогот на законот за имотните односи на брачните другари;
 10. претрес на Предлогот на одлуката за потврдување уредбите на Владата на НРМ донесени во времето од 30 јануари 1950 година до 31 мај 1950 година; и
 11. Одобрување и потврдување на указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесени во времето од V-то вонредно до VII-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ.
- По тоа Претседателот Д-р Димитар Несторов ја заклучи седницата во 10 часот, а идната ја закажа за 10,30 часот со утврдениот дневен ред.

Скопје, 5 јуни 1950 година

Секретар,

Вл. Малески с. р.

Претседател,

Д-р. Д. Несторов с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	страна
151 Типски правила за доброволните противопожарни друштва	157
152 Решение за одредување на награди за уништување на лисици	162
153. Записник од I-та седница на VII-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ одржано на 5-јуни 1950 год. во Скопје	162